

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. _____
Дата _____ год.
Скопје

Согласно член 130 од Законот за лековите и медицинските помагала како и член 9 став 1 под б) точка 3 и член 70 од Законот за здравствено осигурување, а во врска со член 11 од Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала

ДОГОВОР
за издавање на ортопедски и други помагала

Склучен, помеѓу

1. Фонд за здравствено осигурување на Македонија (во понатамошниот текст Фонд), застапуван од директор д-р. Сашо Стефаноски и директор Орхан Рамадани, Orhan Ramadani како купувач на услуги за обезбедување на ортопедски и други помагала од една страна, и
2. Правното лице _____ со седиште на ул. _____ Бр. _____ - _____ (во понатамошниот текст - Правно лице) застапуван од директорот/управителот _____, трансакциска сметка бр. _____ што се води кај _____, даночен број _____, ЕМБС _____ како давател на услуги од друга страна.

Предмет на договорот

Член 1

Предмет на овој договор е уредување на односите меѓу Фондот и правното лице за обезбедување на ортопедски помагала и други помагала кои на осигурените лица им се обезбедуваат од средствата на Фондот, согласно Правилникот за индикациите за остварување право на ортопедски и други помагала (во натамошниот текст: Правилник), меѓународни договори за социјално осигурување, начинот и рокот на плаќање на услугите, правата и обврските на договорните страни, како и други прашања кои се однесуваат на меѓусебните односи на договорните страни.

Спецификацијата и видот на ортопедските помагала со референтни цени, што се предмет на овој договор се содржани во прилог бр. 1, кој е составен дел на договорот.

Прилогот од став 2 на овој член го потпишуваат директор на Фондот и директорот/управителот на правното лице.

Обврски на правното лице за обезбедување на ортопедски и други помагала

Член 2

Правното лице се обврзува да издава ортопедски и други помагала врз основа на решение за вршење на промет на мало со медицински помагала, бр. _____ од _____ издадено од Агенцијата за лекови. . Правното лице се обврзува да:

- плаќа редовно придонес за задолжително здравствено осигурување,
- има одобрение за пуштање во промет (регистрација) за ортопедските и други помагала и
- негува добри деловни односи со Фондот.

Правното лице се обврзува за секое ортопедско и друго помагало кое е предмет на овој договор да има решение за пуштање во промет издадено од Агенцијата за лекови, наведено во Прилог бр. 1 на овој договор за цело време на важење на договорот. Правното лице, доколку не е носител на решението се обврзува да има склучен договор за деловна соработка, меѓу вршителот на промет на мало со медицински (ортопедски) помагала и правно лице регистрирано за промет со медицински помагала на големо или производител, носител на решението за ставање во промет. Доколку правното лице е аптека потребно е да има решение за дозвола за работа во мрежата на здравствени установи издадена од Министерство за здравство, Агенција за лекови, со Листа на здравствени установи за снабдување, складирање, чување и продажба на медицински помагала на поединечни корисници.

Правното лице се обврзува испораката на ортопедските и други помагала ја врши исклучиво во специјализирани продавници или работни единици, наведени во Прилог бр.2 од договорот.

Правното лице се обврзува за цело време на важење на договорот да има обезбедено од производителот односно друго правно лице решение за ставање во промет на територија на Република Македонија на медицинското помагало издадено од Агенцијата за лекови, согласно Законот за лековите и медицинските помагала;

Правното лице се обврзува на осигурените лица да им пружа квалитетно, навремено, економично и ефикасно обезбедување на ортопедски и други помагала.

За секоја статусна промена на седиштето, управителот и трансакциската сметка, правното лице е должно да го извести Фондот во рок од 20 дена.

Член 3

Спецификацијата која е Прилог 1 на овој договор, содржи податоци за видот, шифрата, назив на помагалото, материјал, резервни делови и потрошен материјал од кој се изработува помагалото, производител, број на решение издадено од Агенцијата за лекови со датум на важност и единечна цена со ДДВ.

За секое помагало кое го нуди правното лице кон спецификацијата се доставува слика и/или упатство (со опис за технички карактеристики) и/или мостра во зависност од видот на помагалото, врз основа на барање од страна на Фондот.

Овој договор е склучен за едно или повеќе видови на ортопедски и други помагала понудени од страна на правното лице наведени во Спецификација која е Прилог 1 на овој договор, кој/и претходно Фондот ги прифатил како предмет на овој договор.

Фондот го задржува правото во текот на важењето на договорот да го контролира квалитетот на испорачаното помагало и дополнително да побара од правното лице покрај слика да достави и/или упатство (со опис за технички карактеристики) и/или мостра од понуденото помагало како и материјалната евиденција од членот 14 од овој договор или секаков друг вид на податок односно документ, со цел утврдување на квалитетот на помагалото.

Член 4

Правното лице се обврзува, да ги има на располагање и навремено да ги обезбедува ортопедските и други медицински помагала од Прилог бр.1 на овој договор и истите да се квалитетно изработени од стандарден материјал.

Стандартите за квалитет на помагалата се: начин на изработка на помагалото- индивидуално произведени помагала, сериски произведени кои е потребно да се прилагодат или сериски произведени наменети на сите осигурени лица, врсти на материјали од кои се изработени помагалата, број на помагала и др. параметри утврдени во Решенијата за пуштање во промет.

Правното лице се обврзува, на осигурените лица на Фондот да ги испорачува помагалата по референтните цени утврдени со Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурениците можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, во натамошниот текст: Одлука.

Доколку дојде до промена на Одлуката, важат референтните цени од денот на влегување во сила на Одлуката со која е извршена промената.

Фактурирањето на подигнатите помагала правното лице го врши по референтната цена на помагалото на денот на подигнување на истото од страна на осигуреното лице.

Правното лице е должно да води евиденција на издадени ортопедски и други помагала кои паѓаат на товар на Фондот.

Член 5

Правното лице се обврзува при склучувањето на договорот да достави изјава заверена од нотар за веродостојноста на понудените помагала во спецификацијата. Со изјавата правното лице потврдува дека помагалата од приложените решенија за пуштање во промет издадени од Агенцијата за лекови се соодветни со помагалата од списокот на помагала кои се понудени за испорака, утврдени со критериумите од Правилникот.

Член 6

Доколку осигуреното лице бара да подигне ортопедско помагало од повисок стандард, таквото ортопедско помагало не претставува предмет на овој договор.

Правното лице не смее да нуди стандардно ортопедско помагало по цена повисока од цената утврдена во Одлуката.

Член 7

Правното лице за издадените ортопедски и други помагала гарантира квалитет, исправност и функционалност на помагалото, согласно сите параметри утврдени во Правилникот и Решенијата за пуштање во промет.

Гарантниот рок на помагалата го одредува правното лице кое произведува или набавува помагала со кое Фондот има склучено договор и истиот не може да биде помал од 1 година, освен за помагалата кај кои рокот на траење е помал од 1 година.

За периодот на траењето на гаранцијата Правно лицето е должен на товар на свои средства да ги отстрани сите дефекти и недостатоци на ортопедското помагало настанати не по вина на осигуреното лице.

Гарантниот рок на ортопедското помагало од став 1 на овој член, тече од денот на испораката на помагалото на осигуреникот.

Доколку ортопедското помагало стане неупотребливо за време на гарантниот рок не по вина на осигуреникот, давателот на услугите е должен истото да го замени со ново помагало на товар на своите средства.

Член 8

Ако осигуреното лице е повикано за проба или за прием на ортопедското помагало, а истото не е обезбедено по вина на правното лице трошоците за превоз и дневните трошоци на осигуреникот ќе паднат на товар на правното лице

Начин на испорака

Член 9

Испораката (издавањето) на ортопедските и други помагала се врши под услови, начин и постапка утврдени со Правилникот кој е на важност во моментот на издавање на помагалото, според Списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на Правилникот.

Член 10

Испораката на ортопедските и други помагала Правното лице ја врши врз основа на Потврда за потреба од ортопедско помагало, издадена од лекар специјалист од соодветната специјалност, односно од избран лекар за помагалата од член 43 од Правилникот.

Потврдите за потребата од ортопедско помагало од став 1 на овој член важат 30 дена од денот на издавањето од лекарот во кој рок осигуреникот треба да изврши заверка на потврдата во подрачната служба на Фондот и да изврши нарачка на ортопедското помагало кај правното лице што изработува и/или испорачува ортопедски помагала, со кое Фондот има склучено Договор.

Заверката на дел од ортопедските помагала ќе се врши преку веб порталот на фондот кога за тоа ќе се создадат технички услови.

Евидентирање на потврдите за потреба од ортопедско и друго помагало како подигнати или порачани од страна на осигурениците ќе се врши преку Веб порталот на фондот кога за тоа ќе се создадат технички услови.

Член 11

Правното лице се обврзува испораката на ортопедското помагало на осигуреното лице треба да се изврши во рок од 30 дена од денот на приемот на потврдата за потребата од ортопедско помагало од страна на правното лице., освен за протезите за горни и долни екстремитети и ортози со индивидуална изработка за кои овој рок изнесува 60 дена.

Подигнување на помагалото може да го врши осигуреникот- корисник на помагалото, лично со приложување на документ за идентификација и здравствена легитимација или друго лице во име на лицето - корисник на помагалото со приложување на документ за лична идентификација, документ за идентификација и здравствена легитимација на лицето корисник на помагалото.

Ортопедското помагало се смета дека е примено од осигуреното лице доколку на потврдата за потребата од помагалото има датум и потпис на осигуреното лице или друго лицето кое го подига помагалото во име на осигуреното лице.

Доколку осигуреникот поседува електронска здравствена картичка подигнувањето на помагалото осигуреникот ќе може да го верификува со електронски потпис од својата електронска здравствена картичка кога за тоа ќе се создадат технички услови.

Поправки

Член 12

Правното лице ќе изврши поправка на помагалото или замена на негов составен дел ако помагалото стане неупотребливо поради анатомски, физиолошки или функционални промени кај осигуреното лице.

Поправка на помагало и замена на делови на помагало се врши според Списокот за поправки на ортопедски помагала кој е составен дел на Правилник.

Потребата од поправка и ново помагало од ист вид пред истекот на утврдениот рок на траење на помагалото ја цени Лекарската комисија на Фондот. Поправката не се одобрува во услови кога истата изнесува повеќе од 80% од цената на истовидно ново помагало и изминат е повеќе од половина од рокот на важноста на помагалото.

Правото на поправката, односно замената на делот на помагалото се одобрува од Фондот под услови утврдени во Правилникот.

Цените за поправка на ортопедските помагала од став 2 на овој член ќе се утврдат со посебна Одлука на Управниот одбор на Фондот.

Цена

Член 13

Цената по видови на ортопедските и други медицински помагала од член 1 на овој договор е утврдена со Одлуката за утврдување на цени на ортопедски и други помагала.

При промена на цената од став 1 на овој член, важат цените од Одлуката за утврдување на цени на ортопедски и други помагала, независно од цените наведени во спецификацијата за видот на ортопедските помагала од договор.

Доколку правното лице понуди пониска цена за одредено ортопедско помагало од референтната цена, се зема пониската понудена цена.

Водење на посебна евиденција

Член 14

Правното лице задолжително води посебна материјална евиденција на ортопедски и други помагала кои се на товар на средствата на Фондот наведени во Списокот.

Начин на фактурирање на услугите

Член 15

По приемот на фактурите со прилозите и уплатена партиципација за месецот за кој се доставува фактурата, подрачната служба на Фондот во рок од 45 дена врши проверка на документацијата, после што во рок од 10 дена го известува Правното лице за утврдените отстапувања и недостатоци. Доколку во рок од 55 дена Фондот не достави такво известување се смета дека фактурите се прифатени. По истекот на рокот од 55 дена доколку со дополнителна контрола Фондот утврди неправилности во фактурите и потврдите, го задржува правото дополнително да постапува по истите.

Доколку со приемот на фактурата не се достави доказ за уплатена партиципација, истата се враќа на Правното лице. Рокот за исплата на фактурата почнува да тече од денот на уредно доставена фактура со бараната пропратна документација (доказ за уплатена партиципација).

Приложените потврди за кои податоците за осигуреникот, издаденото помагало не се совпаѓаат со податоците во компјутерската евиденција на Фондот, како и за утврдени неправилности од овој договор, истите не се земаат предвид за плаќање.

За износот на овие неисправни потврди за кој се намалува фактурата на Правното лице, подрачните служби на Фондот доставуваат писмено известување со задолжување за намалување на фактурата. Правното лице може да достави барање за увид во неисправните фактури во рок од 7 дена. Доколку по извршениот увид Правното лице има забелешки, истите во рок од 7 дена со приговор ги доставува до подрачната служба. По доставените забелешки постапува и одлучува раководителот на подрачната служба на Фондот.

Доколку приговорот се однесува на медицинска индикација, по истиот одлучува Секторот за контрола.

Правното лице може да достави барање за увид во неисправните потврди. Доколку по извршениот увид Правното лице има забелешки, истите со приговор ги доставува до подрачната служба. По доставените забелешки постапува и одлучува раководителот на подрачната служба на Фондот.

Член 16

Согласно Законот за здравственото осигурување, за осигурените лица - деца до 18 годишна возраст, како и за осигурените лица кои имаат потреба од протези за долни и горни екстремитети, слушни протези, ортооптички помагала, инвалидски колички и медицински помагала за функција на физиолошките празнења, цената на ортопедското помагало во фактурата се внесува во износ од 100%, без да се пресметува и наплатува учество од осигуреното лице.

Партиципација

Член 17

Правно лице се обврзува да ги прибира средствата наплатени по основ на партиципација во определен износ на учество согласно Правилникот.

Правното лице при издавањето на ортопедското и други медицински помагала задолжително ја наплатува утврдената партиципација од осигуреното лице и му издава потврда за наплатата и фискална сметка.

Средствата од наплатената партиципација задолжително целосно се уплатуваат на сметката на Фондот најмалку еднаш месечно

Доколку Правно лице наплати партиципација од осигурените лица спротивно на прописите, износот на погрешно наплатените средства треба да ги врати на осигуреното лице.

Рок на плаќање

Член 18

Плаќањето на испорачаните ортопедски помагала, Фондот ќе го изврши во рок од 90 дена од денот на приемот на фактурата и доказ за уплатената партиципација.

Обврски на Правно лицеправно лице за лицата опфатени со меѓународни договори за социјално осигурување – странски осигуреници

Член 19

На лицата опфатени со склучени (превземени) меѓународни договори за социјално осигурување - странски осигуреници, кои се наоѓаат на привремен престој во Република Македонија, правно лице се обврзува да испорачува ортопедски и други помагала врз основа на договорен меѓународен двојазичен образец, или врз основа на Потврда за право на користење здравствени услуги на странски осигуреник и членовите на неговото семејство, издадена од подрачна служба на Фондот, или врз основа на европска картичка за здравствено осигурување (European Health Insurance Card - EHIC), доколку со таа земја Фондот има потпишано посебен договор за користење на европската картичка за здравствено осигурување на територија на Република Македонија, или врз основа на Привремена Потврда/Сертификат, доколку европската картичка е во изработка, и врз основа на Потврда за потреба од ортопедско и друго помагало издадена од лекар специјалист од соодветната дејност, односно од лекарски тим од општа примарна здравствена заштита и истата заверена во подрачна служба на Фондот.

Правно лице за испорачаното помагало на осигурените лица опфатени во став 1 на овој член наплатува партиципација, согласно Одлуката за утврдување на висината на учество на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лекови,

Правното лице до подрачната служба на Фондот, каде е заверена Потврдата за потребата од ортопедско и друго помагало, најдоцна до 10-тиот ден од тековниот месец за претходниот месец, доставува во електронска и во пишана форма посебна фактура и спецификација, за испорачаните ортопедски и други помагала на осигурените лица опфатени во став 1 на овој член, и во нив ја искажува и намалува пресметаната и наплатената партиципација.

Фактурирањето на подигнатите помагала Правно лице го врши по референтна цена на помагалото на денот на подигнување на истото од страна на осигурено лице од став 1 на овој член.

Доколку осигурено лице од став 1 на овој член, бара да подигне ортопедско или друго помагало од повисок стандард, таквото помагало е на терет на самото осигурено лице.

Во прилог на секоја фактура Правно лице задолжително доставува копија од Потврдата за потребата од ортопедско и друго помагало и копија од договорен меѓународен двојазичен образец, или копија од Потврда за право на користење здравствени услуги на странски осигуреник и членовите на неговото семејство, издадена од подрачна служба на Фондот, или копија од европска картичка за здравствено осигурување (European Health Insurance Card - EHIC), или копија од Привремена Потврда/Сертификат, и копија од потпишана Изјава/Верификација.

Заеднички одредби

Член 20

Ако во текот на извршувањето на договорот, правно лице наиде на услови што ќе ја спречат навремената испорака на ортопедските и други помагала веднаш ќе го извести Фондот за фактот и причините поради кои се доцни како и за очекувано времетраење на доцнењето.

Веднаш по приемот на известувањето, Фондот ќе ја оцени ситуацијата и ќе донесе одлука дали ќе го продолжи договорот или ќе го раскине, за што писмено ќе го извести правното лице.

Член 21

Други обврски на правното лице

1. Да го уплатува редовно придонесот за задолжително здравствено осигурување согласно одредбите на Законот за здравствено осигурување;
2. Да обезбедува стандардни ортопедски и други помагала на сите осигурени лица, без дискриминација;
3. Да ја почитува дискрецијата на податоците и информациите во врска со осигурените лица, нивниот дигнитет и интимност; Да издава потврда за наплатеното учество (партиципација) и фискална сметка, како и да не наплаќа дополнителни средства од осигурените лица, освен за утврденото учество;
4. Да му овозможи на Фондот увид и контрола на документацијата поврзана со извршените услуги во врска со договорот;
5. Да води уредна евиденција за сите набавени потрошни материјали и ортопедски помагала, со доказ за набавка;
6. На видно место да истакне ознака дека има склучено договор со Фондот, да го истакне работното време на сите специјализирани продавници односно работни единици, контакт телефон;
7. Да негува добри деловни односи со Фондот;

8. Потврдата за издадено ортопедско и друго помагало што ја издава за осигурени лица кои привремено престојуваат во земји со кои РМ има склучено меѓународен договор за социјално осигурување, треба да биде потврда за реално издадено помагало на осигурените лица;
9. Правното лице е должно да го издаде на осигуреното лице според потврдата за издавање на ортопедски помагала и Списокот за ортопедски помагала кои има склучено договор со Фондот и истото да го фактурира на Фондот;
10. Правното лице е должно да воспостави електронска комуникација (електронско сандаче) со која ќе се овозможи покрај писмено известување за некомплетна докумнетација истата да се проследи по електронски пат;
11. Правното лице (Здравствената установа) е должен на WEB страната на Фондот редовно да ги следи сите новини како и да го следи Списокот на здравствени установи кои имаат склучено договор со Фондот за да а го упати осигуреното лице да оствари здравствена заштита на повисоко ниво.
12. Правното лице е должен секој месец со доставување на фактурата да доставува и доказ за уплатена партиципација за месецот за кој ја доставува фактурата.
13. Правното лице да не ја злоупотребува електронска здравствена картичка (ЕЗК) на осигуреното лице.
14. Правното лице е должен на крајот на секој работен ден да врши заштита на податоците од електронското работење (backup) на преносен медиум (USB, CD или друга локација);
15. Правното лице е должно при користење на податоците од веб портал/ веб сервисите на Фондот да се придржува на одредбите за заштита на личните податоци
16. Правното лице е должно при испорака на помагалото да го информира осигуреното лице дека Фондот во секое време може да врши контрола на видот и квалитетот на издаденото помагалото и за истото од лицето да бара да даде изјава и да го фотографира помагалото.
17. Правното лице е должно во рок од 3 дена да го извести Фондот дека е покренат Предлог за стечајната постапка врз истото
18. Правното лице во случај на предвиден времен застој од оправдани причини во континуираното снабдување со одреден вид на помагало или помагала, да го извести Фондот во рок од 5 дена.
19. Правното лице се обврзува дека секоја презентација на неговите ортопедските и други помагала преку каталог, интернет презентација или друг вид на презентација да биде во согласност со Списокот на ортопедски помагала.
20. Правното лице се обврзува по барање на осигуреното лице во рамките на своите работни единици или специјализирани продавници да му издаде помагало на терет на Фондот
21. Правното лице е должно решението за продолжување на важење на одобрието за пуштање во промет на помагалата да го достави до Фондот најдоцна во рок од 15 дена пред истекот на важење на старото решение и по извршена контрола Фондот може да се склучи анекс на договор за обновено решение.
22. Фондот има право да склучи анекс на договорот за обновено решение за овие помагала и по доставени барања и по истекот на рокот од 15 дена, но најмногу до нулиот ден на важење на претходното решение.
23. За барањата наведени во точките 21 и 22 од овој член по истекот на датумот на важење на решение Фондот нема обврска да склучи анекс на договор за помагалата.

Обврски на Фондот

Член 22

1. Да го плаќа надоместокот за издадени помагала согласно одредбите на овој договор;
2. Да ги обезбеди на правното лице потребните информации преку нивно објавување на веб страницата на Фондот, со цел таа да ги исполни превземените обврски;
3. Да врши мониторинг (контрола) врз имплементацијата на овој договор;
4. Да ја проверува дозволата за работа и важноста на решенијата за пуштање во промет на медицинските помагала на правното лице
5. Да врши тековна проверка на критериумите врз основа на кои е склучен договорот,
6. Да ги спроведува прописите од областа на здравствената заштита, здравственото осигурување и овој договор;
7. Да проверува дали осигуреното лице е информирано од страна на правното лице дека Фондот има право во секое време да врши контрола на видот и квалитетот на издаденото помагалото и за истото од лицето да бара да даде изјава и да го фотографира помагалото

Контрола

Член 23

Фондот има право да врши контрола на квалитетот на испорачаните ортопедски и други помагала. контрола за тоа дали е испорачано фактурираното помагало и дали истото одговара на договорениот вид и квалитет. Самата контрола опфаќа и земање на изјави од осигурените лица корисници на ортопедското помагало и фотографија од истото. контрола на квалитетот на понудените помагала во специјализираните продавници, или работни единици, како и контрола на информациите и податоците за понудените помагала содржани во

каталози, или истакнати на веб страна од правното лице. Контрола на евиденција на издадените помагала, како и на останатите договорени обврски кои произлегуваат од овој договор.

Правно лице се обврзува во секое време да им овозможи на овластените лица за контрола на Фондот увид и контрола во целокупното свое работење во врска со договорот.

Ликвидаторите на Фондот вршат контрола на фактурите, спецификациите, пресметките и останата пропратна документација согласно Упатството за фактурирање на здравствените услуги.

Постапката на доставување на приговор по извршена контрола во делот по записник/извештај, целосно е регулирана во Правилникот за овластувања и начин на работа на контролата на Фондот за здравствено осигурување.

Член 24

Овластени лица за контрола на Фондот за вршење на мобилна и дежурна контрола кај правното лице ја утврдуваат фактичката состојба во моментот на контролата, увид и проверка на документација во врска со договорот, односно контрола на остварувањето на правата од задолжителното здравствено осигурување на осигурениците, контрола на документацијата за издадени ортопедски помагала, контрола на примена на одредбите од Законот за здравствено осигурување и подзаконските акти донесени врз основа на тој Закон и другите прописи, контрола на спроведување на одредбите од Договорот.

Постапката на доставување на приговор по извршена мобилна и дежурна контрола во делот по записник/извештај, целосно е регулирана во Правилникот за овластувања и начин на работа на контролата на Фондот за здравствено осигурување.

Член 25

Доколку Фондот по претходна постапка утврди дека правното лице неосновано наплатило дополнителни средства за издадено помагало или неправилно наплатил учество од осигуреното лице, истото ќе го задолжи да ги врати средствата на осигуреното лице како и дополнително наплатените трошоци за превоз заради остварување на правото на ортопедски помагала.

Спогодбено раскинување на договорот

Член 26

Овој договор може да се раскине спогодбено во писмена форма на барање од било која од договорните страни.

Еднострано раскинување на Договорот

Член 27

Договорот може да се раскине со писмено известување во било која од договорните страни од денот на приемот на писменото известување.

Фондот има право во секое време без отказан рок еднострано да го раскине Договорот со правното лице, во следните случаи:

1. Стечај или ликвидација на правното лице;
2. Доколку на правното лице, од надлежен орган му биде изречена мерка забрана за вршење на дејност;
3. Доколку правното лице неоправдано одбие на осигуреното лице да му ги обезбеди договорените услуги опфатени со овој договор;
4. Доколку правното лице не овозможи вршење на контрола од страна на Фондот;
5. Доколку правното лице постапува спротивно од одредбите на овој договор;
6. Доколку не се исполнети критериумите врз основа на кои е склучен договорот;
7. Доколку издава надстандарни помагала, а не ги понуди на осигуреното лице стандардните помагала;
8. Доколку не негува добри деловни односи;
9. Доколку постапува спротивно на законските и подзаконските акти;
10. Доколку правното лице испорачува, а нема обезбедено од производителот односно од друго правно лице решение за ставање во промет на територија на Република Македонија на медицинското помагало издадено од Агенцијата за лекови, согласно Законот за лековите и медицинските помагала;
11. Доколку издава ортопедски помагала кои не се на списокот на ортопедски помагала за кои има склучено договор со Фондот, а фактурира на товар на средствата на Фондот помагало од списокот;
12. Доколку правното лице издава на осигурениците ортопедски или други со помагала послаб квалитет од понудениот во Прилогот 1 од овој договор;
13. Доколку правното лице од објективни причини во континуитет од два месеца не ги обезбедува стандардните ортопедски помагала;
14. Доколку правно лице издаде потврда за нереално испорачано ортопедско и друго помагало за осигурено лице кое привремено престојува во земји со кои РМ има склучено меѓународен договор за социјално осигурување.

Доколку правното лице во текот на важењето на договорот не достави решение за продолжување на важење на одобриеното за пуштање во промет на помагалото/ата истото/ите повеќе нема да биде/ат предмет на овој договор.

Договорот ќе се смета за раскинат доколку правното лице во текот на важењето на договорот нема активен договор за деловна соработка, со правно лице регистрирано за промет со медицински помагала на големо или производител, носител на решението за ставање во промет.

Договорот се смета дека е раскинат од денот на приемот на доставницата, како и во случаи кога двапати е направен безуспешен обид за достава.

Член 28

Во случај на еднострано раскинување на договорот од страна на Фондот согласно одредбите на овој договор, Фондот нема обврска да склучи нов договор.

Член 29

Договорните страни за одредени повреди на одредбите од овој договор, се согласија за исплата на договорна казна.

Износот на договорната казна, повредите за кои е определена можност за договорна казна како и рокот за исплата на договорна казна се утврдени со овој договор.

Доколку се утврдат повреди за кои е предвидено договорна казна и еднострано раскинување на договорот, се применува едностраното раскинување на Договорот.

Доколку се утврдат повеќе повреди за кои се предвидени различни висини на договорни казни, се изрекува повисоката договорна казна.

Доколку за настаната повреда е изречена опомена и истата нема да биде отстранета во рок од 8 дена се применува договорната казна во износ од 5% од просекот од последните три исплатени фактури.

Доколку се утврдат повреди за кои се предвидени различни висини на договорни казни, кои се однесуваат на правното лице, ќе се применува договорна казна во повисок износ

Со исполнувањето на договорната казна за одредена повреда, истата важи за утврдени повреди до исполнувањето на договорната казна, а не се однесува за натамошниот период на важењето на договорот.

Со утврдување на договорната казна, правното лице се обврзува веднаш да ги отстрани утврдените повреди за кои е составен записникот од овластените лица за вршење на контрола од страна на Фондот.

Доколку при повторните контроли во исто правно лице во текот на важењето на договорот се констатираат и други повреди на договорните одредби ќе се изречат договорни казни, во согласност со одредбите од договорот.

Доколку во текот на 12 месеци за иста повреда на правното лице веќе два пати му е изречена договорна казна и при повторни контроли се утврди дека истата се повторува, Фондот без постапка мериторно ќе изрече договорна казна во дуплиран износ од претходно изречената договорна казна .

Известувањето за изречена договорна казна или еднострано раскинување на договорот во прв степен не е конечно и правното лице нема обврска да ја плати. Доколку правното лице во предвидениот рок од 15 дена не поднесе приговор, истото станува конечно со денот на истекот на рокот за поднесување на приговорот. Рокот за исплата на договорната казна изнесува 30 дена од денот на доставувањето на конечното известување од Фондот со што се врши уплата на договорната казна на сметката на Фондот, согласно Правилникот за овластувања и начин на работа на контролата на Фондот за здравствено осигурување. Доколку правното лице не ја плати договорната казна во предвидениот рок од 30 дена, Фондот го задржува правото да не му исплатува надоместокот за издадените помагала се додека не ја исплати истата.

Доколку договорната казна не се уплати во утврдениот рок , овој договор еднострано се раскинува од страна на Фондот од денот на доставување на известувањето од Фондот. Обврската за договорната казна останува да се наплатува по судски пат.

Фондот го задржува правото да одлучи дали ќе го продолжи важењето на договорот со правното лице кое навремено нема да ја плати изречената договорна казна.

Фондот нема да склучи нов договор пред истекот на најмалку 3 месеци од раскинувањето на предходниот договор.

По исклучок од став 15 на овој член, за раскинат договор поради испорака на помагало со полош квалитет од понудениот, поради континуирано необезбедување на помагалото во рок од 2 месеца од оправдани причини, како и поради ненавремено доставување на обновено решение за пуштање во промет на одредено помагало, по отстранување на овие недостатоци правното лице повторно може да склучи договор со Фондот, по објавен јавен повик.

Доколку правното лице сторило повреди на договорните одредби во последните три месеци од важењето на договорот склучен за 2010/2011 година и анексите на договорите за 2012 и 2013 година, поради постоење на континуитет во работењето со Фондот, со склучување на овој договор Фондот го задржува правото еднострано да му го раскине истиот или да му изрече договорна казна, во зависност од сторената повреда.

Изрекувањето на договорната казна не го ослободува правното лице од поведување на прекршочни санкции доколку е сторен прекршок според член 84 од Законот за здравствено осигурување.

Член 30

Договорна казна во износ од 25% од просекот од последните три исплатени фактури се утврдува за следните повреди:

1. Доколку правното лице за издаденото помагало повеќе наплати од цените утврдени со Одлуката;
2. Доколку не издава потврда за наплатеното учество (партиципација) и фискална сметка, како и доколку наплаќа дополнителни средства од осигурените лица, освен за утврденото учество;
3. Доколку не обезбеди асортиман на ортопедски и други помагала според спецификацијата;
4. Доколку правното лице дејноста ја обавува надвор од специјализираните продавници или работни единици наведени во Прилог бр.2 од договорот;
5. Доколку правното лице не изврши нарачка на помагало во работната единица или специјализирана продавница каде што побарал осигуреникот или истиот се упатува во друга работна единица или специјализирана продавница да ја изврши нарачка

Член 31

Договорна казна во износ од 15% од просекот од последните три исплатени фактури се утврдува за следните повреди:

1. Доколку правното лице не обезбедува ортопедски и други помагала на сите осигурени лица, без дискриминација;
2. Доколку при вршење на контрола се утврди дека помагалото не е испорачано во предвиден рок;
3. Доколку Фондот склучи со правното лице анекс на договор за обновено решение согласно член 21 точка 22 од овој договор.
4. Доколку при вршење на контрола се утврди дека помагалото не е испорачано во предвиден рок;
5. Доколку правното лице редовно не го уплатува придонесот за задолжително здравствено осигурување
6. Доколку презентацијата на ортопедските и други помагала преку каталог, интернет презентација или друг вид на презентација, правното лице ја врши спротивно на списокот на ортопедски помагала.
7. Доколку правното лице во рок од 3 дена не го извести Фондот дека е покренат Предлог за стечајната постапка врз истото

Член 32

Договорна казна во износ од 5% од просекот од последните три исплатени фактури се утврдува за следните повреди:

1. Доколку правното лице не води евиденција за издадените ортопедски и други помагала на товар на Фондот;
2. Доколку правно лице доставува неточни податоци до Фондот и доколку не ги доставува во утврдениот рок;
3. Доколку правното лице не ја почитува дискрецијата на податоците и информациите во врска со осигурените лица, нивниот дигнитет и интимност
4. Доколку правното лице не води посебна материјална евиденција на ортопедски и други помагала кои се на товар на средствата на Фондот наведени во списокот.
5. Доколку правното лице доставува неточни податоци до Фондот и доколку не ги доставува во утврдениот рок
6. Доколку правно лице не води евиденција за издадените ортопедски и други помагала на товар на Фондот;
7. Доколку правното лице не ја почитува дискрецијата на податоците и информациите во врска со осигурените лица, нивниот дигнитет и интимност
8. Доколку правното лице не води посебна материјална евиденција на ортопедски и други помагала кои се на товар на средствата на Фондот наведени во списокот.

Член 33

Опомена пред изрекување на договорна казна

1. Доколку во рок од 20 дена, правното лице писмено не го извести Фондот за било какви промени (статусни, седиште, проширување, промена на дејноста, измени на бројот на организациони единици);
2. Доколку правното лице не води уредна евиденција согласно законските прописи, подзаконските акти на Фондот и одредбите на овој договор;-
3. Ако постои писмено незадоволство на осигурените лица кои ги користат ортопедските и други помагала
4. Доколку правното лице на видно место нема истакната ознака дека има склучено договор со Фондот,-
5. Доколку правното лице не го извести Фондот во рок од 5 дена од денот на создавањето за неможноста за издавање на ортопедско помагало, доколку станува збор за временна неможност (прекин) на издавањето на помагалото. Доколку станува збор за трајна неможност, правното лице во рок од 5 дена од денот на создавањето за неможноста за издавање на ортопедско помагало не достави до Фондот предлог на анекс на овој договор за изземање на тоа ортопедско помагало.

6. Доколку правното лице не води уредна евиденција согласно законските прописи, подзаконските акти на Фондот и одредбите на овој договор;
7. Ако постои писмено незадоволство на осигурените лица кои ги користат ортопедските и други помагала;
8. Доколку правното лице на видно место нема истакната ознака дека има склучено договор со Фондот

. Начин на склучување на договори

Член 34

По претходно дадена согласност од правното лице, договорите се склучуваат по електронски пат преку користење на услугите од веб порталот на Фондот со нивно електронско потпишување од страна на овластените лица. Електронска верификација на договорот овластеното лице на правното лице ќе ја врши со користење на електронска здравствена картичка (ЕЗК).

Договорот се смета за склучен откако ќе биде електронски верификуван од страна на овластеното лице од двете договорни страни.

Секоја договорна страна го задржува правото да испечати примерок од електронски потпишаниот договор заради своја евиденција.

По исклучок доколку постои согласност кај двете договорни страни договорот може да се склучи и во писмена форма.

Промени на Договорот

Член 35

За секоја промена на одредбите на овој договор, договорните страни склучуваат анекс на договорот.

Промена на прописите

Член 36

При промена (измени и дополнувања) на прописите кои се директно поврзани со примената овој Договор (закони и подзаконски акти), доаѓа до промена на одредбите од Договорот, согласно извршените измени.

Се што не е предвидено во одредбите на овој договор, важат одредбите од Законот за облигационите односи.

Судска надлежност

Член 37

За решавање на спорите што ќе настанат од овој Договор, надлежен ќе биде Основен суд Скопје 2 Скопје на Р.Македонија.

Во случај на судски спор валидни ќе бидат податоците земени од електронска евиденција на податоци на Фондот врз основа на кој е склучен овој договор.

Влегување во сила на договорот

Член 38

Овој договор влегува во сила со денот на потпишувањето од двете договорни страни, а ќе се применува за период од 17.10.2016 година до 31.12.2018 година.